

20111513290

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), а во врска со член 56 став 1 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.10.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се формира Национален координативен центар за гранично управување (во натамошниот текст: Национален координативен центар).

Член 2

Националниот координативен центар како координативно тело на Владата на Република Македонија има за цел да врши ефикасна координација, олеснување на размената на податоци и информации и поголема интеграција во граничното управување.

Член 3

Националниот координативен центар е составен од координатор, заменик координатор, десет претставници од Министерството за внатрешни работи и по еден претставник и нивен заменик од Министерството за финансии - Царинска управа и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Во работата на Националниот координативен центар со по еден претставник и нивен заменик учествуваат и Министерството за надворешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за здравство, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за транспорт и врски и Дирекцијата за радијациона сигурност.

Член 5

Националниот координативен центар е сместен во објектот на граничната полиција во Министерството за внатрешни работи.

Член 6

Средствата за работа на Националниот координативен центар ќе бидат обезбедени од Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање Национален координативен центар за гранично управување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/07).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4943/1
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.